

Службен весник

на Република Македонија

Број 49

27 март 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1920. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	2	тутун по производители, откупувачи, по типови на тутун, за секоја реколта поединечно, начинот на користење, одржување и надградба на истиот	6
1921. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „REGEX 15“, во Република Грција	3	1925. Решение од Судски совет на Република Македонија	8
1922. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ANATOLIAN EAGLE 15“, во Република Турција	3	1926. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	8
1923. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофски факултет во Скопје	3	1927. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	9
1924. Правилник за минимално техничките стандарди и услови во поглед на опремата, хардверот, функционалноста на софтверот за електронскиот систем за водење на евиденција на пријавени, евидентирани и договорени површини и количини		1928. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија	9
		1929. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	10
		1930. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели	11
		1931. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	11
		1932. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели	12
		Огласен дел	1-68

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1920.**

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24. 3. 2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговското друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје, на вкупна површина под долгогодишен лозов насад од 432ха 30ар 82м2 и тоа во:

- КО Аци Матово на КП бр. 1205/2, мв. Мера, култура лозје, класа 3, површина 2087м2 запишана на Имотен лист бр. 34; КП бр. 760/2, мв. Спроти Село, култура лозје, класа 3, површина 120920м2 запишана на Имотен лист бр. 250; на дел од КП бр. 762/2, мв. Мера, култура лозје, класа 3, површина 551609м2, дел од КП бр. 762/3, мв. Мера, култура лозје, класа 3, површина 13533м2 запишани на Имотен лист бр. 245;

- КО Црнилиште – вон гр. , на КП бр. 3219, мв. Косап Оргач, култура лозје, класа 3, површина 74043м2, КП бр. 3221, мв. Косап Оргач, култура лозје, класа 3, површина 19556м2, КП бр. 3222, мв. Панаѓурска Патка, култура лозје, класа 3, површина 19156м2 запишани на Имотен лист бр. 6;

- КО Дорфулија, на КП бр. 118, мв. Карши Кумсол, култура лозје, класа 3, површина 10371м2, КП бр. 362/2, мв. Јазли, култура лозје, класа 3, површина 82841м2, КП бр. 55/1, мв. Карши Кумсол, култура лозје, класа 3, површина 199380м2, КП бр. 55/2, мв. Карши Кумсол, култура лозје, класа 3, површина 148293м3 и КП бр. 55/4, мв. Карши Кумсол, култура лозје, класа 3, површина 580780м2 запишани на Имотен лист бр. 1171;

- КО Милино – вон гр., на КП бр. 1571/3, мв. Карши балар, култура лозје, класа 4, површина 438422м2, КП бр. 1619, мв. Каршибалар, култура лозје, класа површина 190200м2, КП бр. 2282/2, мв. Куридере, култура лозје, класа 4, површина 47100м2, КП бр. 2351/1, мв. Кумлар, култура лозје, класа 3, површина 49960м2, КП бр. 2351/2, мв. Кумлар, култура лозје, класа 4, површина 40417м2, КП бр. 2357, мв. Кумлар, култура лозје, класа 3, површина 216200м2, дел од КП бр. 2678, мв. Кашбалар, култура лозје, класа 3, површина 167080м2, КП бр. 2708/1, мв. Деретрло, култура лозје, класа 3, површина 211056м2, КП бр. 2708/2, мв. Деретрло, култура лозје, класа 3, површина 139937м2 и КП бр. 1727, мв. Чаиртрло, култура лозје, класа 2, површина 382655м2 запишани на Имотен лист бр. 1; и во

- КО Лозово – вон гр. на КП бр. 431, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 2556м2, КП бр. 446, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 4234м2,

КП бр. 447, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 5752м2, КП бр. 448, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 699м2, КП бр. 449, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 7629м2, КП бр. 450, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 1616м2, КП бр. 451, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 1666м2, КП бр. 452, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 3205м2, КП бр. 453, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 3225м2, КП бр. 454, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 18807м2, КП бр. 455, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 3481м2, КП бр. 456/6, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 269747м2, КП бр. 456/7, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 2611м2, КП бр. 456/8, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 2214м2, КП бр. 457, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 7991м2, КП бр. 458, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 6622м2, КП бр. 459, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 15639м2, КП бр. 460, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 4960м2, КП бр. 486, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 5123м2, КП бр. 487, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 1851м2, КП бр. 489, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 1940м2, КП бр. 490, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 3271м2, КП бр. 491, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 4762м2, КП бр. 492, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 2502м2, КП бр. 493, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 2702м2, КП бр. 515, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 1416м2, КП бр. 516, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 1215м2, КП бр. 517, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 241м2, КП бр. 518, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 60м2, КП бр. 519, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 20м2, КП бр. 521, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 43535м2, КП бр. 522, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површина 1318м2, КП бр. 523, мв. Гургур, култура лозје, класа 4, површина 4613м2, КП бр. 524, мв. Гургур, култура лозје, класа 4, површина 10924м2, КП бр. 525, мв. Гургур, култура лозје, класа 4, површина 4054м2, КП бр. 526, мв. Гургур, култура лозје, класа 4, површина 1238м2, КП бр. 528, мв. Гургур, култура лозје, класа 4, површина 13200м2, КП бр. 552, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 5508м2, КП бр. 553, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 7972м2, КП бр. 554, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 2083м2, КП бр. 555, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 2053м2, КП бр. 556, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 1963м2, КП бр. 557, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 5378м2, КП бр. 558, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 4677м2, КП бр. 559, мв. Тупук, култура лозје, класа 4, површина 5037м2, КП бр. 562, мв. Тупук, култура лозје, класа 4, површина 2724м2, КП бр. 563, мв. Тупук, култура лозје, класа 4, површина 2604м2, КП бр. 564, мв. Тупук, култура лозје, класа 4, површина 2684м2, КП бр. 565, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 2754м2, КП бр. 566, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 6259м2, КП бр. 571, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 2670м2, КП бр. 572, мв. Топук, култура лозје, класа 4,

површина 946м², КП бр. 573, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 837м², КП бр. 574, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 6235м², КП бр. 575, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 1733м², КП бр. 576, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 3297м², КП бр. 577, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 3884м², КП бр. 668/1, мв. Гургур, култура лозје, класа 4, површина 53942м², КП бр. 668/3, мв. Гургур, култура лозје, класа 4, површина 16630м² и КП бр. 668/4, мв. Гургур, култура лозје, класа 4, површина 8977м² запишани на Имотен лист бр. 14.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2511/1
24 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1921.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „REGEX 15“, ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

1. За учество во вежбовната активност „REGEX 15“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Грција, во периодот од 9 ноември 2015 година до 13 ноември 2015 година, се испраќаат 15 припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2580/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1922.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ANATOLIAN EAGLE 15“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во вежбовната активност „ANATOLIAN EAGLE 15“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 10 јуни 2015 година до 11 јуни 2015 година, се испраќаат 2 припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и дневници за службено патување на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2582/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1923.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	АВТОР: Алфред Ц.Ејер ДЕЛО: ЈАЗИКОТ, ВИСТИНАТА И ЛОГИКАТА	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-005-5	27
2.	АВТОР: Френсис Бекон ДЕЛО: ЕСЕИ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-008-6	27
3.	АВТОР: Џон Стјуарт Мил ДЕЛО: УТИЛИТАРИЗАМ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-001-7	27
4.	АВТОР: Џон Р.Серл ДЕЛО: ПРЕОТКРИВАЊЕ НА УМОТ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-000-0	27
5.	АВТОР: Лудвиг Витгенштајн ДЕЛО: ПРЕДАВАЊА И РАЗГОВОРИ ЗА ЕСТЕТИКАТА, ПСИХОЛОГИЈАТА И ЗА РЕЛИГИОЗНОТО ВЕРУВАЊЕ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-004-8	27
6.	АВТОР: Малколм Андерсон ДЕЛО: ДРЖАВИТЕ И НАЦИОНАЛИЗМОТ ВО ЕВРОПА ОД 1945 ГОД.	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-006-2	27
7.	АВТОР: Кети Кармајкл ДЕЛО: ЕТНИЧКО ЧИСТЕЊЕ НА БАЛКАНОТ, НАЦИОНАЛИЗАМ И ДЕСТРУКЦИЈА НА ТРАДИЦИЈАТА	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-009-3	27
8.	АВТОР: Ричард Ц.Хол ДЕЛО: БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ 1912-1913. ВОВЕД ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-003-1	27
9.	АВТОР: Мет Царвис ДЕЛО: ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАПИ ВО ПСИХОЛОГИЈАТА	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-002-4	27
10.	АВТОР: Ричард Кругер и Мери Ен Кејси ДЕЛО: ФОКУС ГРУПИ: ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНЕТИ ИСТРАЖУВАЊА	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-007-9	27
11.	АВТОР: Џон Л. Остин ДЕЛО: КАКО ДА СЕ ДЕЈСТВУВА СО ЗБОРОВИ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-026-0	27
12.	АВТОР: Вилар ван Орман Квајн ДЕЛО: ОД ЛОГИЧКА ГЛЕДНА ТОЧКА: ДЕВЕТ ЛОГИЧКО-ФИЛОЗОФСКИ ЕСЕИ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-018-5	27
13.	АВТОР: Бертранд Расел ДЕЛО: ОБОЖАВАЊЕТО НА СЛОБОДНИОТ ЧОВЕК И ДРУГИ ЕСЕИ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-014-7	27
14.	АВТОР: Бертранд Расел ДЕЛО: НАШЕТО ЗНАЕЊЕ ЗА НАДВОРЕШНИОТ СВЕТ КАКО ПОЛЕ ЗА ПРИМЕНА НА НАУЧНИОТ МЕТОД ВО ФИЛОЗОФИЈАТА	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-012-3	27
15.	АВТОР: Мирослав Хрох ДЕЛО: ОПШТЕСТВЕНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПРЕРОДБА ВО ЕВРОПА: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СОСТАВ НА ПАТРИОТСКИТЕ ГРУПИ КАЈ ПОМАЛИТЕ ЕВРОПСКИ НАЦИИ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-024-6	27
16.	АВТОР: Џејмс Еванс ДЕЛО: ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И ФОРМИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА: ПРЕГОВАРАЊЕ ЗА БАЛКАНСКАТА НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ И ИДЕНТИТЕТ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-027-7	27
17.	АВТОР: Едгар Хеш ДЕЛО: ИСТОРИЈА НА БАЛКАНОТ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-025-3	27

18.	АВТОР: Михајло Ст. Поповиќ ДЕЛО: МАРА БРАНКОВИЌ: ЖЕНАТА МЕЃУ ХРИСТИЈАНСКИОТ И ИСЛАМСКИОТ КУЛТУРЕН КРУГ ВО XV ВЕК	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-028-4	27
19.	АВТОР: Иво Банац ДЕЛО: НАЦИОНАЛНОТО ПРАШАЊЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА: ПОТЕКЛО ИСТОРИЈА ПОЛИТИКА	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-020-8	27
20.	АВТОР: Норман М. Најмарк ДЕЛО: ОГНОВИ НА ОМРАЗАТА: ЕТНИЧКО ЧИСТЕЊЕ ВО ЕВРОПА ВО XX ВЕК	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-019-2	27
21.	АВТОР: Жорес А. Медведев и Рој А. Медведев ДЕЛО: НЕПОЗНАТИОТ СТАЛИН	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-021-5	27
22.	АВТОР: Ерик Хобсбаум ДЕЛО: ЗАОСТАНУВАЊЕ ЗАД ВРЕМЕТО: ОПАЃАЊЕ И ПРОПАСТ НА АВАНГАРДИТЕ ОД XX ВЕК	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-011-6	27
23.	АВТОР: Кристофер Хауге ДЕЛО: АНТИЧКАТА ИСТОРИЈА НА МОНЕТИ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-029-1	27
24.	АВТОР: Мајкл Форестер ДЕЛО: СПРОВЕДУВАЊЕ КВАЛИТАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ПСИХОЛОГИЈАТА: ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-023-9	27
25.	АВТОР: Ана Фројд ДЕЛО: ЕГОТО И МЕХАНИЗМИТЕ НА ОДБРАНА	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-016-1	27
26.	АВТОР: Ана Фројд ДЕЛО: НОРМАЛНОСТ И ПАТОЛОГИЈА ВО ДЕТЕСТВОТО: ПРОЦЕНИ НА РАЗВОЈОТ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-030-7	27
27.	АВТОР: Керол Гилиган ДЕЛО: КАЖАНО СО ПОИНАКОВ ГЛАС: ПСИХОЛОШКА ТЕОРИЈА И РАЗВОЈ НА ЖЕНИТЕ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-017-8	27
28.	АВТОР: Мелани Килен и Адам Рутланд ДЕЛО: ДЕЦАТА И СОЦИЈАЛНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-013-0	27
29.	АВТОР: Џон Мартин ДЕЛО: КЛУЧНИ КОНЦЕПТИ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-022-2	27
30.	АВТОР: Елизабет А. Стајлс ДЕЛО: ПСИХОЛОГИЈА НА ВНИМАНИЕТО	АРС Студио Тамара ДООЕЛ – Скопје	978-608-239-015-4	27

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филозофскиот факултет во Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Деканот на Филозофски факултет во Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2612/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1924.

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ И УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА, ХАРДВЕ- РОТ, ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРИЈАВЕНИ, ЕВИДЕНТИРА- НИ И ДОГОВОРЕНИ ПОВРШНИ И КОЛИЧИ- НИ ТУТУН ПО ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТКУПУ- ВАЧИ, ПО ТИПОВИ НА ТУТУН, ЗА СЕКОЈА РЕ- КОЛТА ПОЕДИНЕЧНО, НАЧИНОТ НА КОРИС- ТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И НАДГРАДБА НА ИСТИОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минимално техничките стандарди и услови во поглед на опремата, хардверот, функционалноста на софтверот за електронскиот систем за водење на евиденција на пријавени, евидентирани и договорени површини и количини тутун по производители, откупувачи, по типови на тутун, за секоја реколта поединечно, начинот на користење, одржување и надградба на истиот.

Член 2

Софтверот за електронскиот систем за водење на евиденција на пријавени, евидентирани и договорени површини и количини тутун (во натамошниот текст: софтверот), потребно е да има најмалку два сервери или две виртуелни машини кои ги исполнуваат следните минимални технички карактеристики, стандарди и услови:

- четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на процесор;
- четири GB RAM меморија;
- два хард диска од по 120 GB (2x120 GB) поврзани во RAID технологија;
- мрежен контролер;
- оптички уред CD/DVD RW;
- графичка карта со видео излез;
- да бидат приклучени на непрекинато напојување со електрична енергија UPS (Unlimited –Power Supply);
- мрежен уред за поврзување на целиот систем;
- оперативен систем кој обезбедува работна платформа за функционирање на софтверот;
- централизирано безбедно решение со антивирус кое обезбедува сигурност на целиот систем на упади, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот систем;
- интернет апликациски сервер кој обезбедува пристапност на софтверот кон корисниците преку интернет конекција;
- база на податоци за нормално функционирање на софтверот која ќе обезбеди безбедно складирање на податоците;
- автоматско backup решение за базите со податоци;
- изнајмена симетрична интернет линија со загарантирана брзина од 2 Mbit/s брзина на симнување (download) и 2 Mbit/s (upload) и загарантирана достапност до интернет од 99,9% од времето;
- кориснички интерфејс за едноставно менаџирање со базата на податоци, анализа и обработка на податоците и поедноставно генерирање на извештаи за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;

- можност за надградба и
- пребарување низ базата на податоци по сите полиња и генерирање на извештаи по основ на пребарување.

Член 3

Софтверот овозможува:

- воспоставување на електронски систем за евиденција на пријавени, евидентирани, договорени површини и количини тутун и откупени количини на тутун, по типови и сорти на тутун, за секоја реколта поединечно и генерира извештаи;
 - поврзување на сите релевантни субјекти кои учествуваат во деловниот процес за тутун: вработени од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, инспектори од Државен инспекторат за земјоделство и вработени од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како и откупувачите на тутун поединечно и
 - внес на податоци од страна на откупувачите на тутун и Државниот инспекторат за земјоделство.
- Базата на податоци на софтверот овозможува:
- автоматско преземање на податоците од Единствениот регистар на земјоделски стопанства;
 - внесување на податоци од Регистарот на откупувачи на тутун;
 - автоматско преземање од извршената исплата на субвенцијата за тутун од претходната реколта, која ја води Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој; и
 - внес на податоци од сите релевантни субјекти кои учествуваат во деловниот процес за тутун: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државен инспекторат за земјоделство, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и откупувачите на тутун.

Член 4

Водењето на евиденцијата за пријавените, евидентирани, договорените површини и количини тутун, откупените количини тутун по производители, откупувачи, по типови и сорти на тутун, за секоја реколта поединечно се врши на следниот начин:

- откупувачите добиваат информација од софтверот за производителите на тутун кои имаат добиено евидентни листови за тутун и/или од производителот на тутун доставен во хартиен облик на истиот документ;
- по склучувањето на договорите, откупувачот ги внесува податоците за договореното производство според пријава за договорено производство на тутун за тековната реколта во софтверот и со помош на истиот печат генерирана потврда на производителот на тутун;
- откупувачот ги внесува во софтверот откупните пунктови, лицата проценители на тутун и претставниците на Сојузот на здруженијата на тутунопроизводители по секој пункт поединечно;
- Државниот инспекторат за земјоделство го внесува износот на приложената финансиска гаранција или друг соодветен финансиски документ кој претставува доказ за обезбедени средства за откуп на тутун, и прикажува скенирана верзија од истите доставени од страна на откупувачот;
- откупувачот ја внесува дневната евиденција за откупените количини тутун по типови, класи и откупни цени за секој производител на тутун;
- откупувачот ја внесува евиденцијата за приговори според книгата за приговори;
- откупувачот ја внесува евиденцијата за извршен откуп според книгата за процена на тутунот по типови, класи и откупни цени;

- откупувачот ја внесува евиденцијата за обработените количини на тутун според образецот на евиденцијата за обработениот тутун;

- како што тече процесот на откуп, системот врши пресметка во која ја одзема вредноста на откупениот тутун со износот на приложената финансиска гаранција;

- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Државниот инспекторат за земјоделство добиваат информации за откупените количини и цени секој ден, збирни за секоја недела, збирни за секој месец и вкупно откупени количини тутун, спорните и решените количини и цени за секој ден, збирни за секоја недела, збирни за секој месец и вкупно, како и обработените количини тутун збирни за секој месец и вкупно и

- Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој добива информации за податоци кои ќе бидат потребни за реализација на програмите за финансиска поддршка, а се содржани како параметри во апликацијата.

Податоците кои се внесуваат и се генерираат во вид на потврди во/од софтверот од страна на откупувачот на тутун се следни:

1. Внес на податоци за склучен договор за откуп на тутун со производителот на тутун:

- назив на откупувач на тутун;
- број на договор;
- реколта;
- име и презиме/Назив на правно лице;
- место на живеење/адреса и седиште за правно лице;

- единствен матичен број на граѓанинот/единствен даночен број;

- број на имотен лист/договор за закуп;
- тип и сорта на тутун;
- површина (ха, ари, м²);
- општина;
- катастарска општина (КО);
- катастарска парцела (КП);
- место викано;
- планирана/договорена количина (кг);
- откупна цена по типови и класи и
- начин и рок на исплата на откупениот тутун.

2. Генерирана потврда во две копии заверена од страна на овластено лице на откупувачот и производителот на тутун:

- назив на откупувач на тутун;
- сериски број на потврдата;
- идентификационен број на носителот на земјоделското стопанство;
- име и презиме/назив на правно лице;
- место на живеење/адреса и седиште за правно лице;

- назив на откупувач;
- број на договорот;
- катастарска парцела;
- тип и сорта на тутун;
- број на стракови;
- договорена количина во кг;
- QR – код кој содржи линк до електронското досие на носителот на земјоделското стопанство и
- QR – код кој содржи линк до електронското досие за договорот за кој што се печати потврдата.

3. Внес на откупните пунктови:

- назив на откупувач на тутун;
- реон/подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на чија територија се наоѓа откупниот пункт;
- архивски броеви на мострите;
- број на мостри по типови и вкупно;
- општина;

- адреса на откупен пункт;
- сопственост;
- број на ваги;
- проценител од откупувачот и
- претставник од Сојузот на здруженијата на тутун-производители.

4. Генерирана дневна потврда за предадениот тутун во која е наведена бруто и нето тежина, дара и одбитоци (песок и влага) и податоци за спорен тутун по класа и килограми за секој производител на тутун во две копии заверена од страна на овластено лице на откупувачот и производителот на тутун:

- назив на откупувач на тутун;
- идентификационен број на носителот на земјоделското стопанство;

- име и презиме/назив на правно лице;
- место на живеење/адреса и седиште за правно лице;

- број на договорот;
- тип на тутун (Јака, Цебел, Прилеп, Отља, Басмак);
- класа I,II,III,IV,V (ароматичен тутун) класа I,II (дополнителен тутун);

- бруто и нето тежина, дара и одбитоци (песок и влага) и цена во кгр. по типови за проценет тутун и
- бруто и нето тежина, дара и одбитоци (песок и влага) во кгр. по типови за спорен тутун.

5. Внес на податоци за извршен откуп на суров тутун во лист:

- назив на откупувач на тутун;
- реколта;
- тип на тутун (Јака, Цебел, Прилеп, Отља, Басмак);
- класа I,II,III,IV,V (откупена количини по класи,

- откупни цени по класи и вредност), вкупна количина за класа и пондер цена за класа, по типови;

- класа I,II (откупена количини по класи, откупни цени по класи и вредност), вкупна количина за класа и пондер цена за класа, по типови;

- мувлосан тутун (откупена количини по типови, откупни цени по типови и вредност), вкупна количина и пондер цена по типови;

- вкупна количина во кгр., по типови;
- просечна откупна цена во кгр. по типови тутун;
- исплатен тутун по типови и вкупно во денари и
- исплатен тутун по типови и вкупно во процент.

6. Внес на податоци за спорен тутун согласно книгата за приговори пропишана со Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на книгата за приговори:

- назив на откупувач на тутун;
- дата на процена;
- идентификационен број на носителот на земјоделското стопанство;

- име и презиме/назив на правно лице;
- број на договорот за откуп;
- откупно место (општина и адреса);
- број на бала/картонска кутија;
- тип на тутун (Јака, Цебел, Прилеп, Отља, Басмак)
- класа I,II,III,IV,V (ароматичен тутун) класа I,II (дополнителен тутун) и вкупно;

- мувлосан тутун во кгр.;
- вкупно здрав и мувлосан тутун во кгр. и
- одбитоци (песок и влага) и цена во кгр. по типови за спорен тутун.

7. Внес на податоци за обработен тутун:

- назив на откупувач;
- реколта;
- месец;
- тип на тутун (Јака, Цебел, Прилеп, Отља, Басмак);
- обработен суров тутун во кгр.;
- обработен суров тутун купен од друг откупувач во кгр.;
- кало во кгр. и

- готов производ во кгр.

Софтверот овозможува изготвување на извештаи врз основа на сите параметри на апликацијата.

Член 5

Софтверот претставува веб апликација на која се најавуваат корисници со различни привилегии и улоги, преку веб прелистувач и најава со корисничко име и лозинка. Најавувањето е со пропишани безбедносни правила за најава и користење на интернет портали. Корисничкиот интерфејс треба да биде презентираан на македонски јазик. Системот обезбедува истекување на сесијата на најавување, што значи дека доколку корисникот не е активен по определен период треба автоматски да биде одлогориан. Комуникацијата помеѓу корисникот и апликацијата треба да се одвива преку инкриптиран заштитен протокол.

Во електронскиот систем ќе се најавуваат следните корисници:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- регистрирани откупувачи на тутун;
- Државен инспекторат за земјоделство;
- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
- администратори на корисниците (вработени во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство).

Безбедносниот систем за авторизација треба да се базира на принципот на еднозначно најавување на системот. Секој краен корисник на софтверот треба да се идентификува со единствен идентификациски број или корисничко име што е поврзано со соодветна лозинка. Лозинките треба да имаат најмалку осум знаци, најмалку една голема и една мала буква, најмалку еден специјален знак и да не го содржи корисничкото име.

Софтверот овозможува за корисниците промена на лозинката на месечно ниво. Најавувањето на апликацијата треба да биде оневозможено по одреден број неуспешни обиди за пристап.

Член 6

Одржувањето на софтверот ќе се врши на редовна основа, без паузи помеѓу годишните одржувања, заради обезбедување на непречено функционирање на целиот систем, отстранување на грешки или недостатоци кои ќе се појават во работењето и други потребни промени околу функционирањето на системот.

Надградбата на софтверот ќе се врши по потреба заради потребата од усогласување со прописите од областа на производството, откупот и обработката на тутунот, промени во деловниот процес и други системски и функционални потреби.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-3193/4
18 март 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1925.

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 73 став 1 алинеја 6 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) во врска со член 47 став 1 точка 4 од Законот за Судски совет на РМ („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 150/2010 и 100/2011), на седницата на Советот одржана на ден 26.3.2015 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Иле Танев, судија на Основен суд Велес, поради донесена правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 26.3.2015 година.

Бр. 02-512/2
26 март 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1926.

Врз основа на член 184 став 1 точка j, а во врска со член 47 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 02-321/1 од 21.1.2015 година од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на седницата одржана на ден 23.3.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Елена Јаковска Петровска, дипломиран економист од Скопје, за извршен директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје со седиште на ул. Кузман Јосифовски-Питу бр.1, Скопје.

2. Согласноста за именување на Елена Јаковска Петровска за директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје се дава за период од 4 години, односно до 24-12-2018 година, согласно утврдениот мандат во Одлуката на Собранието на акционери на ЦДХВ АД Скопје за избор на член на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 02-7027/1 од 29-12-2014 година и Одлуката број 02-7025/1 од 29-12-2014 година за избор на извршен член на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

3. Согласноста за именување на лицето од точка 1 на ова Решение за директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение, доколку истото биде разрешено од функцијата Директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-3
23 март 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1927.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 21 став 1 алинеи 2 и 3, член 129 и член 131 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), на седницата одржана на ден 23.3.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје поради непридржување кон член 21 став 1 алинеја 2 и 3 од Законот за инвестициски фондови, односно поради неможност навремено да ги исполнува достасаните обврски.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение, односно да отпочне постапка која ќе овозможи друштвото да прибави доволно средства за цел во иднина да биде способно самостојно и од сопствени средства да ги намирува достасаните обврски.

3. Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје во рок од 5 дена по постапувањето е должно да достави доказ за отстранување на утврдената неправилност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, односно дека е постапено по решението на Комисијата.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на ова решение.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-11
23 март 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1928.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/12, 50/13, 63/13, 121/13 и 116/14), во точката 2 потточката 1.2 се брише.

Потточката 5.1 се менува и гласи:

„Отворање ностро-акредитив кај Народната банка

0,3 проценти од вредноста на акредитивот со покритие во форма на депозит кај Народната банка

0,5 проценти од вредноста на акредитивот со покритие во форма на депозит кај странската банка

Висината на надоместокот не може да биде помала од 5.000 денари и поголема од 100.000 денари (се наплатува три-месечно)“

Потточката 8.6 се менува и гласи:

„Замена на оштетени банкноти при обид за кражба и активирање средства против кражба без документ на МВР“

3 денари по единица банкнота којашто е доставена за замена

По потточката 9.20 се додаваат 4 нови потточкы 9.21, 9.22, 9.23 и 9.24, коишто гласат:

„9.21 Разгледување барање за упис на евиденциската сметка 3.000 денари

9.22 Издавање податоци за состојбата на евидентирани заеми, со цел поведување постапка на конверзија на заеми во основна главница пред Централниот регистар на Република Македонија 1.500 денари

9.23 Рачно внесување на месечните извештаи за состојбата и промените на евиденциските сметки доставени во хартиена форма, наместо во електронска форма пропишана со упатство. 50 денари од образец

9.24 Давање стручно мислење за начинот на примена на прописите врз основа на барање од трети лица, кои не се известувачи на статистички податоци и не се контролирани од Народната банка 5.000 денари“

Потточката 17.1 се менува и гласи:

„Неизвршено тестирање на резервната врска со главната локација за платни пораки (врска со МИПС) според начинот на пренесување број 2 (за секој започнат ден по истекот на времето за проверка на линијата)“ 1.000 денари

Потточките 19.1 и 19.2 се менуваат и гласат:

„19.1	За долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ103 или МТ202. По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, надоместокот за водење сметка врз основа на долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ103 или МТ202 изнесува: - за меѓубанкарско тргување на пазарот на депозити со рочност преку ноќ; - за пласирање средства во расположливи депозити преку ноќ кај Народната банка; - за тргување со хартии од вредност (дефинитивни и репо-трансакции) на пазарите преку шалтер помеѓу пазарните учесници, со исклучок на трансакциите поврзани со монетарните инструменти на Народната банка. Наплатата се врши на почетокот на секој месец за претходниот месец.	0,006 %
	- за меѓубанкарско тргување на пазарот на депозити со рочност преку ноќ;	0,002%
	- за пласирање средства во расположливи депозити преку ноќ кај Народната банка;	0,0005%
	- за тргување со хартии од вредност (дефинитивни и репо-трансакции) на пазарите преку шалтер помеѓу пазарните учесници, со исклучок на трансакциите поврзани со монетарните инструменти на Народната банка. Наплатата се врши на почетокот на секој месец за претходниот месец.	0%
19.2	За долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ204. По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, за долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ204 за тргување со хартии од вредност (дефинитивни и репо-трансакции) на пазарите преку шалтер помеѓу пазарните учесници, со исклучок на трансакциите поврзани со монетарните инструменти на Народната банка. Наплатата се врши на почетокот на секој месец за претходниот месец.“	0,032 %
		0%

По потточката 20.3 се додаваат три нови потточки 20.4, 20.5 и 20.6 коишто гласат:

„20.4	Издавање копии од известувањата за евидентирана кредитна работа или други документи поднесени за евиденција на кредитни работи со странство, на барање на известувачот или на една од договорните страни	50 денари по страница, но не помалку од 500 денари по барање
20.5	Издавање копии од известувањата за упис на евиденциската сметка или други доставени документи, на барање на известувачот	50 денари по страница, но не помалку од 500 денари по барање
20.6	Изготвување и доставување дополнителни податоци, со содржина и детаљност различни од податоците коишто се достапни јавно, врз основа на барање поднесено до Народната банка	Во зависност од работните часови, од 1.000 до 5.000 денари“

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2015 година.

О. бр. 02-15/III-1/2015
26 март 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

1929.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Близнаци“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 (седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Близнаци“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброт од 21,00 г, чистота на среброт од 19,43 г, во овална форма со димензии 35 x 45 мм, полирани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот е прикажана украсна композиција што претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песочниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вметнато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото стакленце). На горниот дел од кованата пара е прикажан грбот на Република Македонија. По должината на периметарот, на двете страни, се прикажани симболите на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци (Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2015“ и ознаката „Ag925“.

- на реверсот, на левата страна е претставена слика на близнаци кои во рацете држат дел од Млечниот Пат. На десната страна на реверсот е вметнато тркалезно кобалтно стакленце на кое е насликано соѕвездие на хороскопскиот знак „Близнаци“.

На долниот дел е претставен симболот на хороскопскиот знак „Близнаци“ и името на овој знак на латински јазик. Целата композиција е опкружена со графички украс, по должината на периметарот.

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ја косата на близнаците, симболот на хороскопскиот знак „Близнаци“ и ѕвездите на Млечниот Пат) се насликани со злато.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/III-6/2015
26 март 2015 година
Скопје

1930.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Близнаци“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/III-6/2015 од 26 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/15).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/III-7/2015 од 26 март 2015 година во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/III-7/2015
26 март 2015 година
Скопје

1931.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Рак“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 (седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Рак“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, во овална форма со димензии 35 x 45 мм, полирани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот е прикажана украсна композиција што претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песочниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вметнато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото стакленце). На горниот дел од кованата пара е прикажан грбот на Република Македонија. По должината на периметарот, на двете страни, се прикажани симболите на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци (Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2015“ и ознаката „Ag925“.

- на реверсот, на левата страна е претставена слика на рак. На десната страна на реверсот е вметнато тркалезно кобалтно стакленце на кое е насликано созвездието на хороскопскиот знак „Рак“.

На долниот дел е претставен симболот на хороскопскиот знак „Рак“ отпечатен на школка и името на овој знак на латински јазик. Целата композиција е опкружена со украс кој се состои од школки и алги, по должината на периметарот.

Одредени елементи на релјефот (дел од телото на ракот, симболот на хороскопскиот знак „Рак“, неколи школки и алги) се насликани со злато.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/III-8/2015
26 март 2015 година
Скопје

1932.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Рак“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/П-8/2015 од 26 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/15).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/П-9/2015 од 26 март 2015 година во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/П-9/2015
26 март 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ъ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ъ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015049